

Елена Грозданова,

државен советник,
Министерство за труд и социјална политика

Подготовката и суштинските информации при изготвувањето на Предлог-законот за заштита од дискриминација се обезбедуваат благодарејќи на поддршката на невладините организации. Токму од таму пристигнаа сознанијата дека најголемата дискриминација се прави при трудовата експлоатација во Република Македонија, но има и други видови дискриминација, како што се секуналното вознемирање, дискриминација врз лицата постари од 50 години кои бараат вработување и други примери што ќе ги реши оваа законска решенија.

Со овој нов Закон, кој се носи во две фази, се унапредува и се штити правото на поединецот да не биде дискримириран. Законот е во согласност со директивите на ЕУ и воедно овозможува една посебна судска заштита која ќе се реализира преку судска постапка и со посредство на независно тело, односно Народниот правобранител, кој ќе има пет заменици исклучително за оваа проблематика.

Министерството за труд и социјална политика по изработката на првиот предлог-текст на Законот за заштита од дискриминација одржа 6 јавни трибини во: Битола, Куманово, Велес, Тетово, Штип и Струмица. Целта на трибините беше да се промовира и образложи предлог-текст

от на Законот пред сите заинтересирани субјекти на локално ниво, со цел да се добијат конструктивни мислења, предлози, коментари и сугестиции.

Предлог-текстот на Законот беше испратен и до ОДИХИР и Венецијанската комисија, како и до Канцеларијата на Европската Комисија во Република Македонија. Добиените мислења и коментари од овие институции ќе бидат разгледани од страна на работната група формирана за подготовката на Предлог-законот.

Предлог-текстот на Законот беше испратен и до сите министерства во Владата на РМ и од нивна страна се добиени коментари, предлози и сугестиии.

Предлог текстот на Законот беше предмет и на јавната расправа, организирана од страна на Националниот совет за европротеграции, во соработка со Сојузот „Македонија без дискриминација“. На јавната расправа од страна на присутните беа дадени конструктивни предлози, забелешки и сугестиии по однос на предлог-текстот на Законот и истите беа разгледани и земени предвид од страна на работната група задолжена за подготвување на Предлог-законот за заштита од дискриминација.

Од страна на работната група

Рев. за соц. пол. год. 2 Бр. 3 Стр. 197 - 302, Скопје, јули 2009

се разгледани сите добиени коментари и забелешки по однос на предлог-текстот на Законот и дел од нив се вметнати во унапредената верзија на Предлог-законот за заштита од дискриминација.

По оваа предлог-верзија на За-

конот беше организирана уште една јавна расправа во Скопје, по која работната група за изработка на Предлог-законот уште еднаш го унапреди текстот и истиот го достави до Владата на Република Македонија на разгледување и усвојување.

Свонко Шаврески

Полио Плус - движење против хендикеп

Коалицијата “Македонија без дискриминација”, составена од повеќе граѓански организации кои работат на полето на заштитата од дискриминација, чиј Секретаријат е раководен од Полио Плус - движење против хендикеп, посветено работеше на подготовкa на Предлог-законот на заштита од дискриминација. Во работната група за подготовкa на Предлог-законот од страна на Министерството за труд и социјална политика беа вклучени и г. Свонко Шаврески од Полио Плус и г-ѓа Мирјана Најчевска од Центарот за човекови права и разрешување конфликти. Тие имаа можност да ги изнесат коментарите и забелешките на граѓанските организации.

Последната верзија на Предлог-законот не ги задоволува во целост стандардите кои се поставуваат од ЕУ и другите релевантни институции од областа на заштита на човековите права, па затоа ова се дел од забелешките за негово подобрување, во функција на целосна заштита од дискриминација.

МИСЛЕЊЕ ПО ТЕКСТОТ НА ПРЕДЛОГ-ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈА

Во делот на *општите одредби* во Предлог-законот недостасува промовирањето на еднаквоста, едукацијата и дефиницијата на дискриминацијата, што е исклучително важно при обезбедувањето на нејзината заштита. Потребно е да се потенцира: сеопфатноста на забраната која е проширена и надвор од дејствувањето на државните органи; четирите важни основи: род, уверување, мислење и припадност на маргинализирана група и дефиницијата за дискриминација заради воедначување на пристапот во различни закони и, уште повеќе, заради воедначување на праксата.

Во делот на *формите на дискриминација / исклучоци од дискриминацијата*, отстрането е практикувањето на човековото право, кое, всушност, претставува најважен резултат на недискриминирачкото однесување, потоа условувањето за

АНАЛИЗА / МИСЛЕЊА:

учество во некоја активност која е значајна од аспект на праксата (на пример, условувањето за членување во политичка партија, посетување настава по веронаука, припаѓање на некоја религиозна определба, и сл.). Понатаму, ограничувањето на сегрегацијата само на нејзината просторна димензија ги запоставува другите видови сегрегација (во образованието, во спорот, во секојдневниот живот). Присилната асимилација е исклучително важна од аспект на можни форми на етничко чистење. Адресирањето на дискриминацијата во медиумите е неопходно да биде дел од ова законско решение. Во законите на многу држави, каде што традицијата на еднополова војска и војска која има отпор кон препознавањето на нехетеросексуалната ориентација, претставуваат пракса и долгогодишна традиција (каков што е случајот и со нашата држава), постои посебна одредба која го регулира ова прашање.

Во делот на *подрачјето на примената*, постои мешање на поимите на: нееднакво постапување, кое не се смета за дискриминација, афирмативна акција и заштитни механизми за одредени категории лица. На овој начин создадената конфузија во праксата ќе се одрази во неможност

за разграничивање на дискриминирачките од недискриминирачките пракси.

Во делот на *институционалната рамка* не е ништо сменето во однос на постојните надлежности на Народниот правоборник, не е извршено проширување на подрачјето на неговото дејствување, ниту, пак, се предвидени структурни промени со кои би можел да биде идентификуван како посебно тело, надлежно за заштита од дискриминација. Овде, пред се, се мисли на формирање тело (комисија, агенција) врз основа на Париските принципи.

Воделот на *правната заштита* недостасува одговорноста на надлежните лица во институциите во случаи на постоење дискриминација и се минимизира влијанието што овој Закон треба да го изврши во насока на терминолошка унификација на сите закони, во насока на прецизирање на дискриминирачките одредби во другите закони.

Во делот на *постапката*, потребни се измени во насока на поедноставување на постапката, посебна поставеност (од аспект на судски такси, и слично) и отворање можност за разрешување на проблемот по вонсудски пат.